

ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА Бр. на док: 3.1.4 в:02.03.2015	Листа на надоместоци Вид на документ: Инф Изготвил: Љубица Тимова/Проверил/Потврдил: Горан Колев	1/3
---	---	-----



1. Листа на надоместоци

1.1 Контролни услуги

- Дневница (овие "теренски денови" вклучуваат време за контрола и време за пишување на извештај; за време за патување види подолу) зависно од регионот, како што е предвидено во следната табела)

Ставка	Единица	Надоместок / МКД
Почетен надоместок		
Основна цена за органска фарма/компанија	Оператор	4.000
Растително производство		
Празна земја, полјоделски култури	Декар	120
Градинарски култури, расадници	Декар	200
Култивирани медицински и ароматини билки	Декар	200
Оранжерии и пластеници	Декар	800
Овошни насади	Декар	350
Лозови насади	Декар	350
Сточарско производство		
Крави и телиња	Грло	120
Овци, кози	Грло	60
Пчеларство	Кошница	100
Временски базирани контроли		
Собирање на самоникнати видови	Час	1.500
Комплетни фарми и оператори со сложени системи на производство и преработка	Час	1.500
Контрола на преработка, трговија, увоз-извоз	Час	1.500
Дополнително време за контрола заради некомплетна документација или други недостатоци во процесот на контрола	Час	2000

<p>ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА Бр. на док: 3.1.4 в:02.03.2015</p>	<p align="center">Листа на надоместоци</p> <p>Вид на документ: Инф Изготвил: Љубица Тимова/Проверил/Потврдил: Горан Колев</p>	<p align="center">2/3</p>
---	--	---------------------------

1.2 Денови за патување

Деновите за патување се пресметуваат врз основа на 50% од дневницата.

11.3 Сертификациски услуги

1. Дневница од: 50 до 500,- €. Овие "канцелариски денови" вклучуваат – покрај евалуацијата на контролните документи според прифатливоста и согласноста со стандардите – со целата потребна истражувачка работа, со истражување во релевантна литература/база на податоци/интернет публикации, договорни експерти и/или органи (авторитети), контактирање на одговорен контролор и/или оператор за идни информации, итн. За да се гарантира одлуката; за административна работа види подолу.

Забелешка: Бројот на потребните канцелариски денови и цената на односните денови варира зависно големината и сложеноста на сертифицираните ентитети и ги вклучува сите административни трошоци за административните прашања.

1.4 Сертификација на мултипликуван број на стандарди

Во случај кога клиентот бара сертификација на неколку стандарди, нема дополнителни надоместоци со оглед на фактот дека бил избран дополнителен стандард. Спротивно, надоместоците ќе пораснат пропорционално со порастот на времето за контрола и времето за сертификација (види дел 1.1 до 1.3 погоре)

1.5 Ценовна понуда

Е составена од надоместокот за контрола (види погоре) плус надоместокот за сертификација и ќе биде дадена како севкупна сума. Сепак, ценовната понуда **не** вклучува:

- Патни трошоци.
- Дополнителни инспекции кои може да станат неопходни, на пример, како последица на наоѓање остатоци или други сериозни несогласности
- Трошоци за евентуални потребни лабораториски анализи

Забелешка

Ве информираме дека ние бараме **плаќање однапред** на 50% од понудата на цени на нашата сметка (детали за нашата банкарска сметка ќе бидат дадени во предметната понуда). Остатокот (останатите 50% од цената во понудата, ќе треба да се уплатат по последната сертификациона одлука но пред издавањето на сертификатот. Патните трошоци, како и трошокот за евентуалните потребни лабораториски анализи ќе се наплати во однос 1:1 (без никакви наддавања на издатоците). ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА ќе се обиде да ги минимизира сите видови на патни трошоци, на пример со комбинирање неколку посети во една контрола.

Во случај операторот да одлучи да се повлече од сертификацијата откако контролата веќе била извршена, овој дел од надоместокот за сертификација ќе се смета за наповратен.

Во случај операторот да одлучи да се повлече од сертификацијата откако биле прегледани документите, но пред контролата, 50% од однапред платената сума ќе му биде вратена на операторот, на пример, 25% од проценетите трошоци ќе останат како неповратни надоместоци за апликацијата.

2. Листа на нередовни надоместоци

2.1 Дополнителни контроли

Ако операторот е одговорен за неопходна дополнителна контрола заради крупни недоследности (на пример, користење на недозволен средства), ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА ќе бара

<p>ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА Бр. на док: 3.1.4 в:02.03.2015</p>	<p align="center">Листа на надоместоци</p> <p>Вид на документ: Инф Изготвил: Љубица Тимова/Проверил/Потврдил: Горан Колев</p>	<p align="center">3/3</p>
---	--	---------------------------

дополнителни надоместоци. Овие ќе бидат пресметани врз основа на трошоците кои настанале (како дневни тарифи за контролорот, патни трошоци, лабораториски трошоци, итн.). Овие трошоци се опишани во "Листа на надоместоци".

Забелешка: Ваквите дополнителни контроли може да бидат најавени или ненајавени. Ненајавените дополнителни контроли не треба да се мешаат со "Ненајавени контроли" на случајна основа како што е опишано во следната категорија.

2.2 Ненајавени контроли

ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА ќе спореведе 10% од ненајавените контроли по случаен избор. ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА не наплаќа за ненајавените контроли .

3. Други трошоци (надоместоци)

3.1 Издавање на сертификати за увоз

- 30,- € по сертификат (ако се бара сертификатот да биде издаден во рок од 5 работни денови по пристигнувањето на потребните документи)
- 60,- € по сертификат (ако се бара сертификатот да биде издаден во рок од 2 работни денови по пристигнувањето на потребните документи)

3.2 Презентирање на семинари (тренинг курсеви; генерално)

Дневна тарифа за тренинг ...

Исти дневни тарифи како за контролни услуги (види ја табелата на почетокот на овој документ) плус награда за времето додека тренерот е на пат (патничките трошоци ќе бидат пресметани врз основа на 50% од дневницата за односната држава)

Забелешка: Надоместоците за семинарите за тренинг ќе бидат пресметани на индивидуална основа зависно од траењето на тренингот.